

20151534387

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕНА

27 2015

.08-3991/1

27 2015

- Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОЦЕНА

1

158/11, 185/11, 64/12 („ 188/14), 4 : „ “ 115/10, : „

“(3) (2) (3) (4), :

(4) (2) ,

”((3) (5).

35 (1) 16) 2 “ : „ “

“(17) 17) 18). “.

3

40
„(1)

‘
‘
-
-
-
-
:

(2)

(3)

‘
-
-
-
10%
10%
‘
‘
‘
‘
‘
‘

(4)

2 3

(3)

(5)

(1)

(6)

2

(3)

(7)

“

46- (1) (3)

4
: „4.000 “

46-

5
46- 46- , :

“ 46-

.

46-

“

6

1

2016

,

“

115/10, 158/11, 185/11, 64/12 (, 188/14).

7

1, 2 3

2016

.

1

8

“

”